



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Sluzbeni vjesnik SR
Makedonija

91001 Skopje
fab 81

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60862-603-21943

Петок, 5 септември 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 50

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 динари. – Рок за рекламација 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплати 651-732; Телекс 11756

725.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за обврска на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промена на цените на определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86) во точка 1 став 2 на крајот на табелата по подгрупа 060401 Превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај: превоз на патници и товар со авиони во внатрешниот сообраќај на редовните линии,“ се додава подгрупата „060402 Услуги на аеродромите“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 380
4 септември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

726.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИДОТ НА ТРОШОЦИТЕ ШТО СТРАНКИ ИЗЛАГАЧИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ МОЖАТ ДА ГИ ПЛАЌААТ СО ДИНАРИ ШТО ЌЕ ГИ ОСТВАРАТ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ САОМИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

1. Странски излагачи од земјите во развој можат со динари што ќе ги остварат со продажбата на предмети од свои домашни-ракотворби и занаетчиство на меѓународните саеми во Југославија да ги плаќаат следните трошоци, и тоа:

- 1) закупнина на штандот за излагање и трошоците за неговото уредување;
- 2) трошоците на престојот на своите излагачи на саемот;
- 3) трошоците за реклами на саемот;
- 4) трошоците за превоз на саемски експонати од југословенската граница до саемот;
- 5) трошоците за сместување на изложбените експонати пред почетокот на саемот;
- 6) надомест на шпедитерот;

7) ПТТ трошоците;

8) другите трошоци што вкупно не можат да бидат поголеми од 10% од трошоците наведени во одредбите под 1 до 7 на оваа точка.

Странските излагачи од земјите во развој (во натамошниот текст: странски излагачи) можат на меѓународните саеми во Југославија да продаваат предмети од домашни ракотворби и занаетчиство само ако се по потекло од нивната земја, за што до надлежната царинарница поднесуваат потврда од надлежниот орган на нивната земја, и можат да им ги продаваат само на физички лица – посетители на саемот.

Под штанд за излагање на стоки на саем, во смисла на оваа одлука, се подразбира само оној дел на изложбениот простор на саемот што е уреден за излагање на индустријски и други производи на односната земја во развој (саемски експонати), а не и просторот на кој се држат и продаваат предметите од нивните домашни ракотворби и занаетчиство.

Под реклама на саем, во смисла на оваа одлука, се подразбира рекламирање на асортиманот кој одговара на карактерот на определена саемска гриредба.

Под ПТТ трошоци, во смисла на оваа одлука, се подразбираат трошоците во врска со деловната корекспонденција.

2. Заради утврдување височината на трошоците странските излагачи од земјите во развој поднесуваат до царинарницата претсметка на трошоците.

3. Странските излагачи се должни да водат евиденција за видот, количината и вредноста на предметите од таа точка што ги продаваат на меѓународниот саем во Југославија и наплатата на продадените предмети да ја вршат со издавање на блок-сметка.

4. Височината на фактичките трошоци на излагањето на предмети од своите домашни ракотворби и занаетчиство на меѓународните саеми во Југославија странските излагачи ја докажуваат со потврда на давателот на услуги – организација на здружен труд која се занимава со организирање на меѓународни саеми, пошта или банка, што ги поднесуваат до царинарницата во рок од седум дена од денот на заторање на саемот.

5. Странските излагачи можат предметите од своите домашни ракотворби и занаетчиство, што нема да ги продаат на еден меѓународен саем во Југославија, можат да ги вратат во странство или да ги пренесат на друг меѓународен саем во Југославија. Излагачите се должни, по затворање на саемот, да поднесат до надлежната царинарница список на тие предмети.

Ако предметите од домашни ракотворби и занаетчиство се пренесуваат на друг меѓународен саем во Југославија странските излагачи се должни списокот од став 1 на оваа точка да го достават до надлежната царинарница во четири примерока и да го наведат саемот на кој ги пренесуваат тие предмети.

Надлежната царинарница, по извршениот преглед на предметите од став 1 на оваа точка, ги заверува, ако податоците од списокот одговараат на фактичката состојба на тие предмети, сите примероци од списокот, од кои еден задржува, а три примероци му враќа на странскиот излагач.

Странските излагачи се должни за предметите од став 2 на оваа точка на царинарницата, надлежна според местото на одржување на саемот на кој се пренесуваат стоките, да ги поднесат три примерока од списокот од став

3 на оваа точка, која по извршениот преглед на тие предмети, ако податоците од списокот одговараат на нивната фактичка состојба, ги заверува сите примероци на списокот, од кои еден задржува, еден му го враќа на излагачот, а еден примерок го доставува до царинарницата што ги упатила тие предмети.

6. Контрола на продажбата на предметите од точка 1 на оваа одлука врши Сојузниот пазарен инспекторат.

7. Директорот на Сојузната управа за царини, по потреба, донесува упатство за спроведување на царинската контрола предвидена со оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 382

4 септември 1986 година

Блград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микилиќ, с. р.

727.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84 и 43/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО И МАСТ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со откуп и колење на добиток и продажба на свежо месо (во натамошниот текст: кланичните организации) ги формираат продажните цени за свежо месо врз основа на набавните цени за добиток, и тоа: јуниња, говеда и меснати свињи и згоени пилиња – бројлери, при примена на коефициентите според одредбите од оваа одлука.

Под набавна цена од став 1 на оваа точка се подразбира фактичка набавна цена најмногу до ниво на заштитната цена зголемена за 10%, и тоа за јуниња, меснати свињи и згоени пилиња – „бројлери“.

Под набавна цена за говеда се подразбира набавната цена за јуниња од став 2 на оваа точка, помножена со индексот 75.

2. Коефициентите што кланичните организации ги применуваат на цените од точка 1 на оваа одлука при формирањето на продажните цени за свежо месо се:

1) за свињско месо просечно до	2,232
при што за:	
– бут	3,162
– слабина без филе	3,069
– филе	4,185
– грб	3,069
– плешка	2,046
– врат	1,953
– гради	0,930
– ребра	0,651
– мешиште	0,651
– коленица	0,651
– подлактица	0,651
2) за јунешко месо просечно до	2,046
при што за:	
– бифтек	4,371
– бут	2,604
– плешка	2,381
– слабина	2,381
– грб	2,381
– потплешка	1,860
– врат	1,395
– ребра	1,395
– гради	1,395
– мешиште	1,395

– коленица	1,116
– потколеница	1,116
3) за говедско месо просечно до	2,185
при што за:	
– бифтек	4,650
– бут	2,635
– плешка	2,441
– слабина	2,441
– грб	2,441
– потплешка	2,015
– врат	1,705
– ребра	1,705
– гради	1,705
– мешиште	1,805
– коленица	1,318
– потколеница	1,318

За свињско, јунешко и говедско месо без коски цените се формираат така што од утврдената цена за месото со коски се одбива фактичкото учество на коски во секој одделен дел со примена на сметката „во сто“.

4) за пилешко месо – бројлери од	
класична обработка просечно до	1,581
– за пилешко месо од бројлери	
подготвено за печење	1,748
– за пилешко месо од бројлери	
спремно за скара	1,804

3. Под свежо месо од точка 2 на оваа одлука се подразбира, и тоа:

1) под свињско месо: полутки без глава, предни и задни нозе, ребетна можина, бубрези, трбушно сало, кожа, поткожно масно ткиво и опашка;

2) под јунешко и говедско месо: полутки без кожа, глава, долни делови на нозете, внатрешни органи, бубрежен лој и опашка;

3) под пилешко месо се подразбира пилешко месо од бројлери

– класична обработка: труп со глава и врат, долни делови на нозете и внатрешни органи за јадење;

– подготвено за печење: труп со бели дробови и бубрези или без бели дробови и бубрези. Во трбушната празнина, спакувани во фолија од пластична маса, се ставаат: врат со кожа или без кожа, срце, црн дроб, желудец и слезина;

– подготвено за скара: труп со бели дробови и бубрези или без бели дробови и бубрези и без црн дроб, срце, слезина, желудец и врат.

4. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука се продажни цени на кланичните организации франко натоварено во местото на кланичната организација.

5. Производителските цени за свежо месо формирани во согласност со одредбите од оваа одлука можат да се зголемат најмногу од 10 % во однос на цените што според прописите постоеле на денот на влегувањето на оваа одлука во сила.

6. При подажбата на конфекционирани свежо месо (вакуум и други слични пакувања до 1,5 kg) цените од оваа одлука можат да се зголемат до 5%.

7. За другите видови свежо месо и прасешко, јагнешко, овчо, телешко, коњско и живинско (освен бројлери) и месо од дивеч и питоми зајаци, како и сите видови утроби, кланичните организации ги формираат продажните цени според условите на пазарот, а во натамошниот промет на тоа месо цените се формираат со примена на прописите за формирање на цените за производи во прометот на големо односно на мало.

8. Цените за маст можаат да се зголемат најмногу до 0,80% за секој процент за зголемувањето на цените за свежо месо, во согласност со одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука.

9. Со денот на влегувањето на ова одлука во сила престанува да важи Одлуката за обврската за претходно известување на Сојузниот завод за цени за промената на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/86), во делот кој се однесува на граѓанска 0130 Производство на прехранбени производи, група 013041 Преработка и конзервирање на месо и риба, подгрупа 013041 Колење на добиток: сите производи, освен прасешко, јагнешко, коњско и живинско месо (освен заклани пилиња – бројлери), како и месо од дивеч и подгрупа

013042 Преработка и конзервирање на месо и риба – сите производи.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 381
4 септември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микилиќ, с. р.

728.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ-ВЛАГОМЕРИ ЗА ЗРНА ОД ЖИТА И СЕМЕ ОД МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат работните еталони – влагомери за зрна од жита и семе од маслодајни култури (во натамошниот текст: влагомери).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.RE.GV- (1 и 2)/1.

Член 2

Под влагомер, во смисла на овој правилник, се подразбира уред со кој се определува содржината на вода во зрната на жита односно содржината на вода и испарливите супстанции во семките на маслодајните култури (во натамошниот текст: содржината).

Член 3

Принципот на работата на влагомерите се заснова врз мерењето на некоја физичка големина која непосредно или посредно зависи од содржината.

Член 4

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) содржина е намалување на масата кое настанува со сушење на мостра од зрна на жито односно семки од маслодајни култури под определени услови, а се изразува во масени проценти според образецот.

$$\frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$$

каде што е:

m_1 – маса на мострата пред сушењето;

m_2 – маса на мострата по сушењето;

2) искажувањето на вредноста на содржината на водата може да биде со аналогната или дигиталната скала. Аналогната покажувачка скала на влагомерот може да биде од еден дел или од два дела и мора да има преклопник, а дигиталната покажувачка скала на влагомерот е скалата на која отчитувањето се врши директно.

Член 5

Влагомерите може да имаат:

1) мерен опсег од 0% до 100%;

2) ограничен мерен опсег, зависно од видот на зрното или семките чијашто содржина се мери.

Член 6

При прегледот на влагомерите, границите на дозволените грешки изнесуваат $\pm 0,02\%$.

Член 7

Конструкцијата на влагомерот мора да биде таква што да го овозможува неговото непречено користење и едноставно ракување, како и неговото регулирање и затворање.

Член 8

Деловите на влагомерот мораат да бидат изработени од материјал кој гарантира постојаност под определени услови на користење (мерење).

Член 9

Кукиштето на влагомерот мора да биде цврсто изработено така што деловите на уредот да бидат заштитени од надворешни удари, прав и влага.

Член 10

Мерниот сад на влагомерот е сад во кој се става определена маса на мерната мостра.

Член 11

Влагомерите можат да се напојуваат со струја од 220 V или од батерии.

Влагомерите што се напојуваат со струја од мрежата не смеат да бидат осетливи на промени од $\pm 10\%$ од номиналниот напон и $\pm 2\%$ од номиналната фреквенција на електричното напојување. Ако промените на напонот се поголеми и предизвикуваат отстапувања поголеми од $0,2\%$ мора да се појави светлосен сигнал.

Влагомерите што се напојуваат од батерии мораат да имаат уред кој реагира и сигнализира кога напонот ќе ја достигне границата под која мерењето може да биде неточно.

Член 12

Влагомерите мораат да бидат конструирани така што да бидат неосетливи на надворешно магнетно поле во границите од $\pm 0,2\%$.

Член 13

Влагомерите што работат врз принципот на мерење на промените на масата на мострата при сушење мораат да имаат уред за сушење (греење) и уред за мерење на масата, со тоа што да бидат исполнети следните услови:

1) масата на мострата што се мери не смее да биде помала од 5 g;

2) сатовите за сушење и тасовите на вагата мораат да бидат изработени од материјал што е отпорен на корозија и кој не апсорбира влага;

3) доколку сушењето се врши во сушилница отстапувањето на температурата што ја пропишува производителот не смее да влијае врз точноста на мерењето и содржината;

4) ако процесот на мерењето на содржината не е автоматизиран, завршувањето на сушењето мора да биде означено со звучен или светлосен сигнал.

Член 14

Ако се во прашање влагомери чијшто принцип на мерење не се заснова на сушење, мора да се овозможи определување на контролната вредност за тој вид влагомери со која се потврдува точноста на мерниот дел на влагомерите.

Член 15

Влагомерите можат да имаат посредно или непосредно покажување на содржината на водата или на обете покажувања заедно.

Член 16

Резултатот од мерењето може да биде искажан непосредно како содржина во масени проценти, и тоа:

- 1) на скалата со стрелка;
- 2) преку нулевиот инструмент;
- 3) на дигиталниот.

Член 17

На влагомерот со скала и стрелка цртите на поделбата мораат да бидат тенки и со еднаква дебелина, со тоа што цртите на поделбата што одговараат на целите вредности на содржината, мораат да бидат подолги и означени со броеви.

Член 18

Широчината на поделокот на скалата на влагомерот мора да изнесува најмалку 1,25 mm, а вредноста на поделокот може да изнесува 0,02% или помалку.

Член 19

Стрелката на скалата на влагомерот мора да биде јасно видлива, а нејзината дебелина не смее да биде поголема од четвртина широчина на поделокот. Врвот на стрелката мора да покрива најмалку една третина од најкратките црти на поделбата.

Член 20

Влагомерите со дигитално покажување мораат измерената вредност да ја покажуваат со цифри кои sukcesивно се наредени во ист ред и чија височина мора да изнесува најмалку 10 mm, било покажувањето на содржината да е непосредно или посредно.

Член 21

Влагомерот мора да има сигнален уред кој укажува на евентуално погрешно ракување.

Член 22

Натписите и ознаките на влагомерите мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Член 23

На влагомерите мораат да се наоѓаат следните натписи и ознаки:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) називот „влагомер“ и типот на влагомерот;
- 3) службената ознака на типот на влагомерот, ако е извршено испитување на типот;
- 4) фабричкиот број и година на производството;
- 5) видовите на жита што можат да се испитуваат со влагомерот;
- 6) мерниот опсег;
- 7) изворот на напојувањето.

Член 24

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани на скалата на влагомерот така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-1594/1
6 декември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

729.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНОТ ЗА ЕДИНИЦА ЗАФАТНИНА НА ТЕЧНОСТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на употреба и класификација на еталонот за единица зафатнина на течности.

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон на единица зафатнина на течност се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони на единица зафатнина на течност со волуметриски метод.

Член 3

Југословенскиот (примарен) еталон за единица зафатнина на течност е даден на првото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталонот за единица зафатнина на течност, кој се наречува „Југословенски (примарен) еталон за единица зафатнина на течност“.

Член 4

Секундарните еталони за единица зафатнина на течност се употребуваат за утврдување на метролошките својства на работните еталони за единица зафатнина на течност, и тоа:

- 1) за еталон – мерни садови;
- 2) за уреди за испитување на проточните мерила – испитните копци;
- 3) за еталон – проточни мерила;
- 4) за еталон – мерни садови – цилиндри, тиквички и бирети.

Член 5

Секундарните еталони за единица зафатнина на течност се употребуваат за утврдување на метролошките својства на работните еталони за единица зафатнина на течност, и тоа:

- 1) за еталон – мерни садови за:
 - а) еталон – проточни мерила;
 - б) уреди за испитување на проточните мерила – испитни копци;
 - в) еталон – мерни садови;
- 2) за еталон – мерни садови – пипети и тиквички за: еталон – мерни садови (пипети, бирети и тиквички).

Член 6

Секундарните еталони за единица зафатнина на течност се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица зафатнина на течност, кој се наречува „Секундарен еталон за единица зафатнина на течност“.

Член 7

Работните еталони за единица зафатнина на течност се употребуваат за утврдување на метролошките својства на мерилата, и тоа:

- 1) за проточни мерила за разни течности;
- 2) за проточни мерила за течни горива и мазира;
- 3) за мерни садови;
- 4) за млекомери;
- 5) за разладни садови за млеко;
- 6) за цистерни;
- 7) за резервоари;
- 8) за танкови;
- 9) за танкери;

- 10) за буриња;
- 11) за каши;
- 12) за канти;
- 13) за балони;
- 14) за проточни мерила со придушници;
- 15) за справа за мерење на течните горива и мазива;
- 16) за проточни мерила за топла и ладна вода – водомери;
- 17) за инјекциони шприцеви;
- 18) за лабораториски мерила за течност (шише, цилиндер, пипета, бирета, тиквичка и др.);
- 19) за угостителски садови.

Член 8

Работните еталони за единица зафатнина на течност се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица зафатнина на течност, кој се наречува „Работен еталон за единица зафатнина на течност“.

Член 9

Класификацијата на еталонот за единица зафатнина на течност, согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата се објавува во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0207-1812/85/1
6 март 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

730.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛАКТОДЕНЗИ- МЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат лактодензиметрите кои служат за определување на густината (зафатнинската маса) на млекото.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.GA-5/1.

Член 2

Лактодензиметарот е, по обликот и принципот на работа, ареометар со постојана маса приспособен за мерење на густината на млекото односно на течноста чиј површински напон изнесува приближно 45 mN/m.

Лактодензиметарот кој слободно плива во течноста чија густина се мери зазема рамнотежна положба односно тоне до длабочината која ѝ одговара на густината на течноста.

Вредноста на густината на течноста се отчитува не посредно од лактодензиметарската скала.

Член 3

Лактодензиметрите се стаклени мерила со цевест облик, симетрични во однос на надолжната оска и се состојат од следните делови:

- 1) тело;

- 2) вретено;
- 3) материјал за отежнување;
- 4) скала;
- 5) термометар.

Член 4

Телото на лактодензиметарот има цилиндричен облик, на горниот крај постепено се стеснува и преминува во цилиндрично вретено со проширен горен дел.

Вградениот стаклен термометар се состои од следните делови:

- 1) резервоар на термометарската течност;
- 2) капиларна цевка;
- 3) термометарска течност;
- 4) термометарска скала.

Член 5

Резервоарот на термометарската течност се наоѓа во стеснетиот и заоблен долен дел на телото на лактодензиметарот.

Капиларната цевка мора да има ист попречен пресек по целата должина и мора да биде така изработена да овозможува видливо и рамномерно движење на термометарската течност.

На врвот од капиларната цевка мора да се наоѓа експанзионо проширување кое може да прими термометарска течност при прегревање до +50 °C.

Термометарската скала се наоѓа на врвот од лактодензиметарот, во проширениот дел од вретеното.

Член 6

Лактодензиметарската скала мора да биде градуирана во единици g/cm³ или kg/m³.

Термометарската скала мора да биде градуирана во Целзиусови степени (°C).

Член 7

Референтната температура за лактодензиметарот мора да биде 20 °C.

Член 8

При првиот и при периодичните прегледи на лактодензиметарот, границите на дозволените грешки во однос на еталонот изнесуваат, за поделба на:

- а) цели степени: ± 0,50 °C;
- б) половина степен: ± 0,25 °C.

Член 9

Мерниот опсег на лактодензиметарската скала може да биде од 1,0150 g/cm³ до 1,0400 g/cm³ или 1,0200 g/cm³ до 1,0400 g/cm³.

Член 10

Најмалиот поделок на лактодензиметарската скала мора да има вредност 5 × 10⁻⁴ g/cm³.

Должината на поделокот на лактодензиметарската скала може да изнесува од 0,8 mm до 3,0 mm.

Најмалиот поделок на термометарската скала може да има вредност 0,5 °C или 1,0 °C.

Должината на поделокот на термометарската скала мора да изнесува најмалку 1 mm.

Член 11

Лактодензиметрите мораат да бидат симетрични во однос на својата надолжна оска.

Попречните пресеци на телото и вретеното на лактодензиметарот мораат да бидат кружни, со тоа што попречните пресеци на вретеното мораат да бидат исти по целата должина во деловите во кои се сместени лактодензиметарската односно термометарската скала.

Член 12

Лактодензиметрите мораат да пливаат вертикално во однос на површината на течноста без оглед на длабочината на нурнувањето.

Границите на дозволеното отстапување од вертикалната положба изнесуваат 1° 30'.

Член 13

Лактодензиметрите мораат да бидат изградени од провидно и безбојно стакло кое мора да ги исполнува следните услови:

1) по хемиските својства да одговара на хидролитската група 3 според југословенскиот стандард JUS B.E8.092, пропишан со Решението за југословенските стандарди за амбалажа за фармацевтски и медицински цели („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/62);

2) термичкиот коефициент на зафатнинското ширење да не изнесува повеќе од $(25 \pm 2) \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}$;

3) да нема внатрешно напрегање;

4) да биде обработено така да нема пукнатини, меурчиња и други дефекти кои би го попречувале правилното отчитување.

Член 14

Како материјал за отежнување може да се употреби жива или оловна сачма, при што живата мора да биде затворена во коморичка на дното на телото, а сачмата зацврстена со помош на врзивно средство.

Врзивното средство не смее да се топи на температури пониски од $+ 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Во лактодензиметрите не смеат да се наоѓаат останки од жива, сачма или други туѓи тела кои би го попречувале мерењето.

Член 15

Како термометарска течност се користи жива или некоја друга погодна течност.

Член 16

Лактодензиметарската и термометарската скала мораат да бидат нанесени на хартија или плочка од млечно стакло кои мораат да бидат трајно зацврстени.

Член 17

Цртите на поделбата, како и сите ознаки на лактодензиметарската и термометарската скала мораат да бидат јасни, прегледни и неизбришливи.

Дебелината на цртите на поделбата не смее да биде поголема од 0,3 mm.

Покрај лактодензиметарската и термометарската скала не смеат да се наоѓаат какви и да било споредни скали.

Член 18

Цртите на поделбата на лактодензиметарската скала мораат да се наоѓаат во рамнини кои се вертикални на оската на симетријата на лактодензиметарот, а нивната должина мора да изнесува најмалку една четвртина од обемот на вретеното.

Цртите на поделбата на термометарската скала мораат да се наоѓаат од двете страни на капиларата, а нивната должина мора да изнесува најмалку по 1 mm.

Почетококот и крајот на мерниот опсег на скалата мораат да бидат означени со броеви.

Член 19

Контролната ознака за лактодензиметарската и термометарската скала се нанесува на површината на вретеното во височина на крајната горна црта на поделбата означена со број на лактодензиметарската односно термометарската скала.

Член 20

На лактодензиметрите мораат да се наоѓаат следните ознаки:

- 1) назив: лактодензиметар;
- 2) ознака на мерната единица: g/cm^3 или kg/m^3 ;
- 3) референтна температура: $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- 4) фирма односно назив или знак на производителот;
- 5) година на производството и производствениот број;
- 6) службена ознака на типот на лактодензиметарот ако е извршено испитување на типот;
- 7) ознака на единицата на температура на термометарската скала: $^{\circ}\text{C}$;
- 8) ознака: „читање одозгора”.

Член 21

Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките на лактодензиметрите мораат да бидат јасни, добро видливи и испишани така што да не можат да се избришат.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-138/2
31 март 1986 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

731.

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/86 и 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА ВО 1986 ГОДИНА

1. Во називот на Упатството за потребната документација за остварување на право на средства за регрес за вештачки губрива во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/86) по зборовите: „вештачки губрива” се додаваат зборовите: „и квалитетно сортно семе”.

2. Точка 1 се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд што произведуваат вештачки губрива и организациите на здружен труд што се занимаваат со производство односно со промет на квалитетно сортно семе на пченица и маслодајна репка остваруваат право на средства за регрес за вештачки губрива и квалитетно сортно семе на пченица и маслодајна репка (во натамошниот текст: регресот) така што кон барањето за исплата на средства за регрес ја прилагаат до надлежната служба за општествено книговодство следната документација:

1) пресметка на регресот;

2) фотокопии на склучените годишни договори со купувачите за испорака на вештачки губрива односно на квалитетно сортно семе на пченица или маслодајна репка, што се доставуваат еднаш годишно;

3) копија на фактурата за продажба на вештачки губрива односно на квалитетно сортно семе на пченица или маслодајна репка врз основа на која е извршена пресметка на регресот;

4) документ за извршената испорака на вештачки губрива и квалитетно сортно семе на пченица или маслодајна репка (товарен лист, испратница, исправа за преземање и сл.), заверен од страна на корисникот односно превозникот;

5) потврда од подносителот на барањето дека производите потекнуваат од домашно производство, потпишана од страна на овластеното лице. Текстот на потврдата гласи: „Потврдуваме под материјална и морална одговорност дека производот потекнува од домашно производство”.

Регресот се пресметува на посебен формулар кој е составен дел на ова упатство, во кој се внесуваат следните податоци: фирма односно назив на производителот или на прометната организација – корисник на регресот, фирма односно назив на купувачот, број на фактурата, вид на

губривото односно на семето на пченица или маслодајна репка, количина на губривото односно на сортното семе на пченица и маслодајна репка изразена во тони, производителска цена по тон што ја оствариле производителите на вештачки губрива на 31 декември 1985 година односно производителска цена на сортното семе на пченица и маслодајна репка формирана во време на сеидбата, износ на регресот по тон, вкупна вредност на вештачкото губриво односно на квалитетното сортно семе на пченица или маслодајна репка и вкупен износ на регресот.

Кон пресметката на регресот потпишана од страна на овластеното лице и заверена со печат се доставува спецификација на пресметката на регресот во три примероци, од кои еден задржува корисникот на регресот, вториот и останува на надлежната служба за општествено книговод-

ство, а третиот се доставува кон налогот за наплата. Спецификацијата содржи: фирма односно назив на производителот на вештачки губрива односно на организацијата на здружен труд што се занимава со производство односно со промет на квалитетно сортно семе на пченица или маслодајна репка - корисникот на регрес, количина на губривото односно на сортното семе по пресметката и износ на пресметаниот регрес.

При првото поднесување на пресметката на регресот се поднесува ценовникот на вештачките губрива и износот на регресот кој важел на 31 декември 1985 година односно ценовникот на квалитетното сортно семе на пченица и маслодајна репка."

3. Формуларот кој е составен дел на Упатството од точка 1 на ова упатство се менува и гласи:

Табела 1.

НАЗИВ НА РО

ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕСОТ

Реден број	Назив на купувачот	Број на фактурата	Вид на вештачкото губриво, семето на пченица и маслодајна репка	Количина на вештачките губрива, семето на пченица и маслодајна репка (во тони)	Производителска цена по тон: - за вештачки губрива остварена на 31 12 85, - за семе на пченица и маслодајна репка формирана во време на сеидбата	Износ на регресот по тон	Вкупна вредност на вештачките губрива, односно на квалитетното сортно семе на пченица и маслодајна репка	Вкупен износ на регресот
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6122/2
2 септември 1986 година
Београд

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
725. Одлука за дополнење на Одлуката за обврска на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промена на цените на определени производи и услуги — — — — —	1497	728. Правилник за метролошките услови за работни еталони-влажомери за зрна од жита и семе од маслодајни култури — — — — —	1499
726. Одлука за видот на трошоците што странски излагачи од земјите во развој можат да ги плаќаат во динари што ќе ги остварат на меѓународни саеми во Југославија — — — — —	1497	729. Правилник за начинот на употреба и класификација на еталонот за единица зафатнина на течности — — — — —	1500
727. Одлука за начинот на формирање на цените за свежо месо и маст — — — — —	1498	730. Правилник за метролошките услови за лактодензиметри — — — — —	1501
		731. Упатство за измени и дополненија на Упатството за потребната документација за остварување на право на средства за регрес за вештачки губрива во 1986 година — — — — —	1502